

Службен весник на Република Македонија

Број 148

10 август 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2807. Решение за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централен регистар на Република Македонија	2	2809. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ..	2
2808. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп	2	2810. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање	3
		2811. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	3
		Огласен дел	1-12

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2807.**

Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, бр. 24-6914/1 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/2018), се врши исправка, така што во точка 2 од решението наместо: „Асим Феризи“, треба да стои: „Асип Феризи“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6914/3	Заменик на претседателот
6 август 2018 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Кочо Ангусhev , с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2808.**

Врз основа на член 99, став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРИЛЕП**

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп, број 02-1601/3, донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на ден 03.07.2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8629/2	Министер за труд
1 август 2018 година	и социјална политика,
Скопје	Мила Царовска , с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2809.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-48 од 19.07.2018 година на седницата одржана на ден 31.07.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Коста Костадиновски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Коста Костадиновски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Коста Костадиновски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-48	Комисија за хартии од вредност
31 јули 2018 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

2810.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015 и 23/2016), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на ГД Тиквеш АД Кавадарци, поднесено на ден 28.06.2018 година од НЛБ Банка АД Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на преземачот - Ристо Милев, на седницата одржана на ден 31.07.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

1. На Ристо Милев, се издава дозвола за давање понуда за преземање на ГД Тиквеш АД Кавадарци. Понудата за преземање ја дава НЛБ Банка АД Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на Ристо Милев.

2. Понудата за преземање се однесува на 28.438 обични акции со право на глас издадени од ГД Тиквеш АД Кавадарци.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 157 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на првото објавување на понудата за преземање.

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП I Број 10-35
31 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

2811.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје, поднесено на ден 18.07.2018, на седницата одржана на ден 31.07.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - четиринаесетта емисија на 93.312 обични акции со вкупен износ на емисијата од 933.120.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-15790/3 од 02.07.2018 година за зголемување на основната главнина од средства на Банката со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со четиринаесетта емисија донесена од Собранието на акционери на Банката.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-15790/3 од 02.07.2018 година за зголемување на основната главнина од средства на Банката со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со четиринаесетта емисија донесена од Собранието на акционери на Банката.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП I Број 10-47
31 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018148